



ДАТУМИ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ ЗА ВАУЧЕР

18 јули -1 август 2020 година на Националниот портал за електронски услуги uslugi.gov.mk

ОПШТИ ПРАВИЛА ДА СЕ СТЕКНЕТЕ СО ВАУЧЕР

- Едно лице може да добие еден ВАУЧЕР.
- Еден ВАУЧЕР се користи целосно само за една обука.
- ВАУЧЕРОТ може да го искористи само лицето на чие име гласи тој.
- Доколку за некоја одобруките има поголем интерес од пријавениот број на лица, потенцијални корисници на ВАУЧЕР кај Инженерката институција на Македонија, предност ќе имаат првопријавените кандидати.
- ВАУЧЕРИ се издаваат сè додека не се потрошат средствата предвидени за оваа мерка.
- Корисниците на ВАУЧЕРИ за обуки за дигитални вештини можат да ги искористат издадените ВАУЧЕРИ од 15 август 2020 година до 15 декември 2020 година, кај Инженерката институција на Македонија.

ПРАВИЛА КАКО ДА ДОБИЕШ ВАУЧЕР ЗА ОБУКА


- Треба да бидеш регистриран во базата на даночни обврзници – физички лица на Управата за јавни приходи (УЈП)
- Треба да се регистрираш на порталот uslugi.gov.mk со користење на исто корисничко име и лозинка со кои си веќе регистриран во УЈП на порталот www.e-pdd.ujp.gov.mk.
- Поднесуваш барање за ВАУЧЕР преку порталот uslugi.gov.mk, каде ја избираш обуката за дигитални вештини. Кон барањето приложуваш доказ за завршено најмалку средно образование, скенирано во pdf формат (диплома за завршено средно образование, уверение за положени испити, диплома за завршено високо образование).
- Министерството за образование и наука на РСМ го доставува ВАУЧЕРОТ електронски до твојот кориснички профил на порталот uslugi.gov.mk, 5 дена после доставеното барање за ВАУЧЕР.



КАКО ДА СЕ РЕГИСТРИРАШ НА ПОРТАЛОТ uslugi.gov.mk ?

1. АКО ИМАШ РЕГИСТРИРАН ПРОФИЛ НА ПОРТАЛОТ www.e-pdd.ujp.gov.mk

Младите лица кои се регистрирани во базата на даночни обврзници-физички лица на УЈП можат да се регистрираат на порталот uslugi.gov.mk со користење на истото корисничко име и лозинка со кои се регистрирани во УЈП, на порталот www.e-pdd.ujp.gov.mk .



The screenshot shows the login interface of the uslugi.gov.mk portal. The main header displays the logo and the text 'Национален портал за услуги на Република Северна Македонија'. The login form on the right includes the following elements:

- Fields for 'Корисничко име' (Username) and 'Лозинка' (Password).
- A 'Запомни ме' (Remember me) checkbox.
- A 'Најави се' (Login) button.
- A link for 'Најави се со клиентски сертификат' (Login with client certificate).
- Footer text: 'Нов корисник - Регистрирај се' (New user - Register) and 'Заборавена лозинка' (Forgot password).

Проверката на идентитетот на младото лице при регистрација на порталот uslugi.gov.mk се врши преку базата на даночни обврзници-физички лица на УЈП, која веќе има извршено проверка и потврда на поврзаноста на физичкото лице со корисничкото име и лозинка.

Попотврдувањето на идентитетот на младото лице на овој начин, лицето добива автоматски генерирана потврда во електронска форма.

По извршената проверка на идентитетот на младото лице, за истото се создава кориснички профил на uslugi.gov.mk

2. АКО НЕМАШ РЕГИСТРИРАН ПРОФИЛ НА ПОРТАЛОТ www.e-pdd.ujp.gov.mk

Младите лица потребно е да се регистрираат во базата на даночни обврзници-физички лица на УЈП на следниот начин:

1. Се пополнува образецот на барањето за регистрација на нов корисник, достапен на линкот <https://e-pdd.ujp.gov.mk/ppf/register.seam>

The screenshot shows a web browser window with the URL e-pdd.ujp.gov.mk/ppf/register.seam. The page title is "Регистрација на нов корисник". The form includes the following fields and options:

- Тип корисник: Домашно, Странско
- Регистрација на нов корисник:
- Пријава на полномошно:
- Име *:
- Презиме *:
- Е-Мейл (напомена: е-маил адресата ќе биде Ваше корисничко име) *:
- ЕДБ/ЕМБГ *:
- Телефон:
- Лозинка *:
- Потврди ја лозинката *:

Below the form, there is a note: "Барањето за регистрација ќе ви биде доставено на вашиот е-маил, истото ќе треба да се испечати и да се поднесе во даночна канцеларија на УЈП, лично или преку полномошникот." At the bottom of the form, there are two buttons: "Регистрирај се" (highlighted in red) and "Откажи".

At the bottom of the page, there is a footer: "e-Пресметка на персонален данок v1.9.3" on the left and "© 2018 УЈП" on the right.

2. Пополнетото барање за регистрација ќе биде доставено на електронската адреса наведена во пополнетиот образец, по што истото треба да се испечати и да се поднесе во даночна канцеларија на УЈП, лично или преку полномошник.
3. По доставата на барањето во даночната канцеларија на УЈП, УЈП го евидентира младото лице во базата на даночни обврзници-физички лица.
4. Откако младото лице ќе го заврши процесот на регистрација во УЈП, на овој начин, може да креира свој кориснички профил на порталот uslugi.gov.mk со употреба на истото корисничко име и лозинка со кои е регистрирано во УЈП и потоа се следи упатството од предходната точка за регистрација на порталот uslugi.gov.mk.

3. АКО НЕМАШ МОЖНОСТ ДА СЕ РЕГИСТРИРАШ НА ПОРТАЛОТ uslugi.gov.mk ОД ОПРАВДАНИ ПРИЧИНИ

Доколку не е возможно да се регистрираш на порталот uslugi.gov.mk, на еден од двата предходни начини, како на пример: самоизолација, технички или системски проблеми, може да бидеш регистриран на порталот uslugi.gov.mk на следниот начин:

1. Се испраќа барање во формана електронска порака на електронска адреса obuki@mioa.gov.mk од Министерството за информатичко општество и администрација (МИОА). Кон пораката задолжително треба да приложи скенирана лична карта или патна исправа и телефонски број за контакт.

2. Доколку барањето е комплетно, МИОА спроведува постапка за автентикација на податоците на начин што му се јавува на младото лице на телефонскиот број за контакт, со цел да ги потврди податоците од прилозите на електронската порака.
3. Откако ќе ја спроведе автентикацијата, МИОА дава дополнителни насоки за физичка идентификација и регистрација на кориснички профил на порталот uslugi.gov.mk, по што може да се поднесе барање за ВАУЧЕР.
4. Со испраќањето на барањето во форма на електронска порака на наменската електронска адреса obuki@mioa.gov.mk се смета дека младото лице на МИОА му дало согласност за обработка на неговите лични податоци.
5. Доколку кон пораката младото лице нема приложено скенирана лична карта или патна исправа и телефонски број за контакт, ќе се смета дека неговото барање е комплетно. За некомплетните барање МИОА нема да ја спроведе постапката за автентикација на податоците, односно нема спроведе чекори кон регистрација на кориснички профил на порталот uslugi.gov.mk.
6. Собраните податоци на наменската електронска адреса obuki@mioa.gov.mk ќе бидат целосно избришани најдоцна до 31.01.2021 година, согласно Законот за заштита на личните податоци.